




(/)

# Одиграјте паметно!

super5 кредит до 1.200.000,00 мкд

**SPARKASSE**  
Банка на вашето сепаратно.



(<http://www.sparkasse.mk/nenamenski-potroshuvacki-krediti.nspk>)

МАКФАКС (/) > МАКЕДОНИЈА (/МАКЕДОНИЈА)

## ЗНМ со осуда на нападот врз редакцијата на Радио Слободна Македонија



Здружението на новинарите на Македонија го осудува нападот на дел од демонстрантите врз редакцијата на Радиото Слободна Македонија во Скопје и бара од институциите веднаш да ги открие напаѓачите и најстрого да ги казни.

„Секој напад врз новинарите е напад врз слободата на говорот и правото на граѓаните да бидат информирани. Неказнувањето на насилството може да доведе до многу посериозни последици врз сигурноста и безбедноста на новинарите“, се вели во реакцијата на ЗНМ.

ЗНМ го осудува и непримерното однесување на властите кон новинарите од соседните земји.

„Несфатливо е што властите им забраниле влез во Македонија на тројца новинари од весникот „24 часа“ од Бугарија, а еден новинар од Телевизија Топ Ченел од Албанија бил задржан на информативен разговор во Скопје. Со вакви непромислени постапки властите создаваат

негативна слика за Македонија во регионот. Ги повикуваме институциите да не ги поддржат

нег ативна слика за македонија во регионот. Ти повикуваме институциите да не ти попречуваат новинарските екипи во нивната работа и да не креираат недоверба во јавноста кон новинарската професија“, се вели во реакцијата. /крај/со/ст

Copyright 2016 makfax Сите права се задржани. Текстот не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Макфакс. Во спротивно Макфакс го задржува правото да го фактурира преземениот текст согласно својот ценовник и правила.

Like { 4

Tweet

G+ Share { 0

G+1 { 0

Share

Објавено : понеделник, 18 април 2016 14:25:03

## Поврзани Вести

Нема поврзани вести!

## Македонија (/makedonija)

>> Ахмети: Кризата ги надминува географските граници на земјата (/makedonija/politika/ahmeti-krizata-gi-nadminuva-geografskite-granici-na-zemjata)

>> Политичките партии на средба со меѓународната заедница во Виена (/makedonija/politika/politickite-partii-na-sredba-so-megunarodnata-zaednica-vo-

>> Здружението Клуб на генерали: Иванов да ја повлече одлуката за аболиција (/makedonija/zdruzenieto-klub-na-generalni-ivanov-da-ja-povlece-odlukata-za-

>> Иванов помилувал погрешна Фатиме Фетаи, Обвинителите бараат да го повлече помилу... (/makedonija/ivanov-pomiluvaj-pogresna-fatime-fetai-

>> Адеми и Орав повикаа да се исполни Договорот од Пржино (/makedonija/nadvoresna-politika/ademi-i-orav-povikaa-da-se-ispolni-dogovorot-od-

>> ЗНМ со осуда на нападот врз редакцијата на Радио Слободна Македонија (/makedonija/znm-so-osuda-na-napadot-vrz-redakcijata-na-radio-slobodna-

>> Избирачкиот список ќе се заклучи на 19 мај (/makedonija/izbirackiot-spisok-ke-se-zakluci-na-19-maj)

>> Софинансирањето е дискриминаторско, не го решава проблемот тврдат специјализанти... (/makedonija/opstestvo/sofinansiranjeto-e-diskriminatorско-ne-

>> Наумов: Министерството за финансии ни една одлука не доставила за потпис од заме... (/makedonija/politika/naumov-ministerstvoto-za-finansii-ni-edna-odluka-

>> Јолевски: Потреба од сеопфатна стратегија за создавање подобри услови за мигрант... (/makedonija/nadvoresna-politika/jolevski-potreba-od-seopfatna-

>> Родени 752 новороденчиња во „Аеродром“ минатата година, Јована и Петар најчести ... (/makedonija/skorje/rodni-752-novorodencinja-vo-aerodrom-

>> Протестот против одлуките на претседателот продолжува (/makedonija/protestot-protiv-odlukite-na-pretседателот-prodolzuva)

>> Сончево со мала облачност и јужен ветар (/makedonija/regioni/soncevo-so-mala-oblacnost-i-juzen-vetar)

>> Вучиќ посакува стабилна Македонија, не сака да се меша во внатрешните работи (/makedonija/nadvoresna-politika/vucik-posakuva-stabilna-makedonija-ne-

>> Сто доктори од внатрешноста ќе специјализираат со софинансирање